



## Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers  
of the local governments and public enterprises



### ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец АПРИЛ и нивната примена  
(Обработка на Службен весник од 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Закон за изменување и дополнување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 19/21)(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 19/21)	73/21 од 02.04.2021	02.04.2021	Целиот закон	02.04.2021	
2	Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 42/20)	73/21 од 02.04.2021	02.04.2021	Целиот закон	02.04.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здрвјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21 и 65/21) <b>Закон за заштита на населението од заразни болести</b>	75/21 од 05.04.2021	06.04.2021	Целата одлука	06.04.2021	
4	Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на расходите („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/09 и 153/09) <b>Закон за буџетите</b>	75/21 од 05.04.2021	05.04.2021	Целиот правилник	05.04.2021	
5	Календар за дополнување на Календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/21) <b>Закон за средното образование</b>	75/21 од 05.04.2021	06.04.2021	Целиот календар	06.04.2021	
6	Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20)	77/21 од 06.04.2021	06.04.2021	Целиот закон	06.04.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
7	Закон за дополнување на Законот за трговија („Службен весник на епублика Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18)	77/21 од 06.04.2021	06.04.2021	Целиот закон	06.04.2021	Со одредбите од овој закон се уредува начинот на вршење на трговија на мало во услови на пандемија, се пропишуваат и прекршочни одредби.
8	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19)	77/21 од 06.04.2021	06.04.2021	Целиот закон	06.04.2021	Со одредбите од овој закон се пропишува формирање на национална комисија за имунизација, се регулира вршењето на здравствена дејност од страна на здравствените установи во вонредни услови и кризни состојби, правата и обврските на здравствените работници, здравствените соработници и други вработени во здравствената установа во вонредни услови и кризни состојби, се пропишуваат и прекршочни одредби.
9	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16, 171/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19)	77/21 од 06.04.2021	06.04.2021	Целиот закон	06.04.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува користењето на лекови кои паѓаат на товар на Фондот врз основа на електронски рецепт.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
10	Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19, 225/19 и 275/19)	77/21 од 06.04.2021	06.04.2021	Целиот закон	Одредбите од членот 13 ставови (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19) нема да се применуваат до 1 јануари 2022 година. Одредбите од членот 13 став (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19) нема да се применуваат до 1 јануари 2022 година.	Со одредбите од овој закон меѓу другото се регулира банкарска гаранција и рок на важност на истата, враќање или ослободување на банкарска гаранција, користење на готовински депозит.
11	Закон за изменување на Законот за задолжница („Службен весник на Република Македонија“ број 59/12, 12/14, 201/14 и 145/15)	77/21 од 06.04.2021	14.06.2021	Целиот закон	14.06.2021	
12	Закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19)	77/21 од 06.04.2021	06.04.2021	Целиот закон	06.04.2021	Одредбите од членот 22-а од овој закон ќе се применуваат во периодот од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година.
13	Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност на припадникот на затворската полиција како и формата и содржината на Решението за надомест на штета <b>Закон за извршување на санкциите</b>	78/21 од 07.04.2021	08.04.2021	Целиот правилник	08.04.2021	Со овој правилник се пропишува начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност на припадникот на затворската полиција, како и формата и содржината на решението за надоместок на штета.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
14	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на издравање на службена легитимација, униформата и ознаките на затворската полиција („Службен весник на РСМ“ бр.11/20) <b>Закон за извршување на санкциите</b>	78/21 од 07.04.2021	08.04.2021	Целиот правилник	08.04.2021	
15	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/21, 31/21 и 53/21) <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година</b>	79/21 од 08.04.2021	09.04.2021	Целата програма	09.04.2021	
16	Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста на студентскиот стандард за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.3/21) <b>Закон за студентскиот стандард</b>	79/21 од 08.04.2021	09.04.2021	Целата програма	09.04.2021	
17	Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/21 и 68/21) <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година</b>	79/21 од 08.04.2021	08.04.2021	Целата програма	08.04.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
18	Програма за за изменување и дополнување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/21 и 68/21) <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година</b>	79/21 од 08.04.2021	08.04.2021	Целата програма	08.04.2021	
19	Правилник за формата и содржината на образецот на извештаите за финансиските активности за состојбата и изворите на средствата <b>Закон за финансиските друштва</b>	79/21 од 08.04.2021	08.04.2021	Целиот правилник	08.04.2021	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата.
20	Правилник за критериумите за склучување на договори и начинот на плаќање на здравствените услуги на приватните здравствени установи кои вршат болничка здравствена заштита <b>Закон за здравствено осигурување</b>	80/21 од 09.04.2021	09.04.2021	Целиот правилник	09.04.2021	Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат приватните здравствени установи на осигурените лица во болничка здравствена заштита во мрежата на здравствени установи, на товар на средствата на Фондот опфатени со задолжително здравствено осигурување
21	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата на полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19, 250/19, 270/19, 75/20, 173/20, 219/20, 242/20 и 11/21) <b>Закон за полиција</b>	82/21 од 13.04.2021	14.04.2021	Целиот правилник	14.04.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
22	Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на услугите на советување и за простор, средства, кадри и потребна документација за советувалиште <b>Закон за социјална заштита</b>	84/21 од 16.04.2021	17.04.2021	Целиот правилник	17.04.2021	Со овој правилник се пропишува начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на услугите на советување и за простор, средства, кадри определени според степен на квалификации и профили според видот на услугата и бројот на корисници и потребната документација за советувалиште.
23	Закон за изменување на Законот за данок на личен доход („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 290/20)	85/21 од 19.04.2021	19.04.2021	Целиот закон	19.04.2021	
24	Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID - 19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година	85/21 од 19.04.2021	19.04.2021	Целиот закон	19.04.2021	Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците февруари и март 2021 година.
25	Закон за финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID - 19, за месеците февруари и март 2021 година	85/21 од 19.04.2021	19.04.2021	Целиот закон	19.04.2021	Со овој закон, се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено- економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за февруари и март 2021 година.
26	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19)	87/21 од 20.04.2021	20.04.2021	Целиот закон	20.04.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
27	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временни мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здрвјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ р.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21 и 75/21) <b>Закон за здравствена заштита</b>	87/21 од 20.04.2021	20.04.2021	Целата одлука	20.04.2021	
28	Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност <b>Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID - 19 за месеците февруари и март 2021 година</b>	87/21 од 20.04.2021	20.04.2021	Целиот правилник	20.04.2021	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност.
29	Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците <b>Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID - 19 заради исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година</b>	87/21 од 20.04.2021	20.04.2021	Целиот правилник	20.04.2021	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците.



Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
30	Програма за капитални субвенции за развој на Плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година</b>	90/21 од 23.04.2021	24.04.2021	Целата програма	24.04.2021	Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.
31	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 292/20) <b>Закон за изменување и дополнување на Законот за данок на личен доход</b>	90/21 од 23.04.2021	23.04.2021	Целиот правилник	23.04.2021	
32	Правилник за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга за привремен престој и за простор, средства, кадри и потребната документација за центар за привремен престој <b>Закон за социјална заштита</b>	91/21 од 26.04.2021	27.04.2021	Целиот правилник	27.04.2021	Со овој правилник се пропишува начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалната услуга за привремен престој и за простор, средства и кадри определени според степен на квалификации и профили според видот на услугата и бројот на корисници и потребната документација за центар за привремен престој.
33	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог <b>Закон за градежно земјиште</b>	91/21 од 26.04.2021	27.04.2021	Целиот правилник	27.04.2021	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
34	Закон за дополнување на Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 290/20)	92/21 од 26.04.2021	26.04.2021	Целиот закон	26.04.2021	
35	Закон за изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 153/19)	92/21 од 26.04.2021	04.04.2021	Целиот закон	04.04.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува проценката на профилот на ризик кај добавувачите и производителите мрежи кај операторите, обврските на операторите, безбедното управување, работа и мониторирање на електронските комуникациски мрежи кај операторите и обезбедувањето на различни добавувачи и производители на мрежна опрема.
36	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/21 и 31/21) <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија</b>	92/21 од 26.04.2021	27.04.2021	Целата програма	27.04.2021	
37	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/21, 31/21, 53/21 и 79/21) <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија</b>	92/21 од 26.04.2021	27.04.2021	Целата програма	27.04.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
38	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здрвјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS-Cov-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21 и 87/21) <b>Закон за здравствена заштита</b>	94/21 од 27.04.2021	28.04.2021	Целата одлука	28.04.2021	
39	Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17, 162/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 100/19, 215/19 и 24/20) <b>Закон за земјоделство и рурален развој</b>	96/21 од 28.04.2021	29.04.2021	Целиот правилник	29.04.2021	
40	Правилник за изменување на Правилникот за образецот на пријавата за учество на јавен оглас за избор и акредитација а програми за обуки и понудувачи на услуги за професионално усовршување на воспитно - образовниот кадар во основните и средните училишта во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/16) <b>Закон за Бирото за развој на образованието</b>	96/21 од 28.04.2021	29.04.2021	Целиот правилник	29.04.2021	